

МУЗИКА

Љубителите на овој тип музика уживаа во настапите на Венко Серафимов и неговиот бенд, американскиот гитарист Lance Lopez, "Блуз компани" и Matt Schofield Trio.

Фестивалот доби нова димензија во промоцијата на квалитетна домашна музичка сцена, во која се препознава духот на блузот.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Во рамките на 29. издание на "Скопско лето", во летниот клуб "Хард рок", во две вечери се одржа 13. "Блуз и Соул Фестивал 2008". Љубителите на овој тип музика уживаа во настапот на Венко Серафимов, еден од најреномираните македонски автори и инструменталисти со богат музички опус и неговиот состав "Блузфејкертс". Серафимов се претстави со специјален авторски проект, посветен на блузот, кој често му бил инспирација во неговата музичка дејност, а сè тоа како дел од идејата на Фестивалот да се појават и познати домашни автори и инструменталисти. На овој начин Фестивалот доби нова димензија во промоцијата на квалитетна домашна музичка сце-

13. "БЛУЗ И СОУЛ ФЕСТИВАЛ 2008"

Дирекција за култура
и уметност - Скопје



ЕЧЕШЕ ПРЕПОЗНАТЛИВИОТ ДУХ НА БЛУЗОТ



на, во која се препознава духот на блузот. На сцената се појави и американскиот гитарист Lance Lopez, кој го промовираше најновиот албум "Higher Ground". Потоа тој замина за Германија, каде ќе биде специјален гостин на единствениот концерт во Европа на легендарните "ZZ Top". Исто така, по претставувањето во Скопје,



тој ќе настапи и на еден концерт во Тирана. Следната вечер настапи "Блуз компани" од Германија, чиј водач е Тодор Тодоровиќ, гитарист од највисока класа, со



потекло од Охрид. Во ретко богата кариера, која трае повеќе од 30 години, Тодор Тодоровиќ настапувал со најголемите имиња од светската блуз сцена, како В. В. King, Buddy Gay, Luther Allison и многу други, одржал околу 3.000 концерти, а неговата музика е застапена и во најновата холивудска филмска продукција. По овој бенд, свои "пет" минути имаше и триото на британскиот гитарист Matt Schofield, еден од најдобрите блуз состави во последниве неколку години на британската музичка сцена, кој плини со својот оригинален стил на музицирање. Музиката на Matt Schofield Trio се базира на богатата блуз традиција, во која се препознаваат Albert Collins, Albert King, Stevie Ray Vaughan, како и елементи на funky jazz.

